



SAVA

Савско пензиско друштво А.Д. - Скопје

Примено	09.02.2024		
Отв. Ек.	Ек.	Совет	Воденик
05	004		

Република Северна Македонија
Министерство за финансии



Republika e Maqedonise se Veriut
Ministria e Financave

- Сектор за финансиски систем -

Архивски број: 13-

Датум: __.01.2024 година

05.02.2024

До: Сава пензиско друштво А.Д. Скопје
Ул. Мајка Тереза бр.1
1000 Скопје

Врска: Ваш допис бр.036-173/1
од 10.01.2024 година

Почитувани,

Во врска со Вашиот допис со кој известувате дека, пензиските друштва во Република Северна Македонија бараат поднесувањето на Годишната сметка во Централниот регистар на Република Северна Македонија да им се овозможи на обрасци кои ќе бидат пропишани од страна на регулаторот-Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување-МАПАС, Министерството за финансии во рамки на своите надлежности Ве известува за следното:

Согласно член 469 став (6) и член 476 став (9) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 217/15, 6/16, 30/16, 61/16, 64/18, 120/18, 195/18, 239/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 290/20, 218/21 и 99/22), министерот за финансии ја пропишува формата и содржината на годишната сметка, како и начинот и условите за поднесување на истата во електронска форма. Оттука, пензиските друштва ја подготвуваат и поднесуваат годишната сметка согласно Правилникот за формата и содржината на годишната сметка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/14) и Правилникот за начинот и условите за поднесување на годишната сметка во електронска форма („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/13).



- Сектор за финансиски систем -

Истo така, врз основа на одредбите од член 88 став (3) од Законот за задолжително капитално финансиски пензиско осигурување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/02, 85/03, 40/04, 113/05, 29/07 88/08 48/09, 50/10, 171/10, 36/11, 98/12, 13/13, 164/13, 44/14, 192/15, 30/16, 21/18 и 245/18 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 180/19 и 103/21) и одредбите од член 129 став (3) од Законот за доброволно капитално финансиски пензиско осигурување ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 7/08, 124/10, 17/11 и 13/13 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 103/21), уредено е дека Агенцијата поблиску ја пропишува формата и содржината на основните финансиски извештаи на друштвата. Оттука, пензиските друштва финансиските извештаи ги подготвуваат врз основа на Правилникот за формата и содржината на извештаи на пензиското друштво ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 11/11, 30/12, 138/17 и 32/18), согласно со потребите и барањата на нивниот регулатор.


Следејќи ги измените на Европското законодавство во делот на правната рамка за сметководство, како земја кандидат за полноправно членство во Европската унија, утврдена е обврска за натамошно усогласување на националното законодавство со Европското законодавство од оваа област. Оттука, имајќи ја предвид важноста на законодавството на ЕУ кое треба да се транспонира во националното законодавство се наметна потреба од изготвување на нов закон за сметководство и подзаконски акти кои ќе произлезат од него.

Министерството за финансии во рамки на ИПА Проектот "Заканување на внатрешен пазар" обезбеди техничка помош и изминатиот период подготви нов Проект на Закон за сметководство, со кој националното законодавство се усогласува со барањата на прописите на Европската Унија од оваа област. Одредбите за трговски книги, годишни сметки и финансиски извештаи кои досега беа дел од Законот за трговските друштва сега се дел од новиот Проект на Закон за сметководство доуредени и допрецизирани согласно Европските директиви.

Во однос на финансиското известување, донесувањето на новиот Закон за сметководство меѓу другото ќе има за цел и поедноставување на подишното финансиско известување за сите трговии преку подготвка на еден сет на финансиски извештаи. Периодот што следи, Проектот на законот за сметководство ќе биде објавен на Единствениот национален електронски регистар на прописи (www.eur.gov.mk) и истиот ќе биде достапен за коментари, забелешки и предлози од сите засегнати страни. По донесувањето на законот, ќе следи подготвување и донесување на потребните подзаконски акти кои ќе произлезат од него.

Имајќи го предвид горенаведеното, а во врска со Вашето барање Ве известуваме дека, истото ќе биде земено предвид при финализирањето на одредбите од новиот Проект на закон за сметководство од кој ќе произлезат и

ПО ОБЛАСТУВАЊЕ НА МИНИСТЕРОТ
Државен советник
Матилеја Симоновска



Изработил: Зелније Елазани
Контролирал: Марица Станојкова Арсовски
Проверил: Орнела Трајковска Пендевска

- Сектор за финансиски систем -

соодветните подзаконски акти, кои ќе се подготват по негово донесување. До тогаш пензиските друштва имаат обврска годишната сметка да ја подготвуваат и поднесуваат согласно горенаведените законски одредби кои се на сила.

Со почит,